

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 3101

ЕН 56

АНЈОНСКА НЕСТАБИЛНА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА

ОПИС: Хомоген дисперзен систем, без цврсти примеси, составен од битумен диспергирани во вид на ситни честички во вода која што содржи соодветно анјон - активно емулгирачко средство.

СВОЈСТВА: ЕН - 56 ги задоволува барањата на МКС У.М3.022.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Надворешен изглед	EN 1425	/	темно кафена течност
Содржина на битумен	EN 1428	%	≥ 55
Вискозитет со STV апарат на 20 °C	EN 12846	s	2 - 13
Вискозитет по Енглер на 20 °C	МКС У.М3.100	°E	3 - 15
pH вредност	EN 12850	-	> 7
Хомогеност – остаток на сито 0,63 mm	EN 1429	%	≤ 0,5
Хомогеност по 7 дена складирање - остаток на сито 0,63	EN 1429	%	≤ 0,5
Атхезија за камен агрегат	EN 13614	%	≥ 90
Карактеристики на битуменот по испарување: -Пенетрација -Точка на омекнување по ПК	EN 13074/1426 EN 13074/1427	1/10 mm °C	≤ 160 ≥ 42
Постојаност на складирање	МКС У.М3.020	ден	≥ 35

ПРИМЕНА: Се употребува како врска помеѓу старата асфалтна подлога и новиот асфалтен слој.

ВГРАДУВАЊЕ: Рамномерно се нанесува со прскање на сува и чиста површина од стариот асфалтен слој. Вградувањето не треба да се врши на температури под 10 °C.

РОК НА ТРАЕЊЕ: Најмалку четири недели, како што е предвидено со стандардот, а досегашните искуства укажуваат дека оваа емулзија може да трае и четири месеци.

АМБАЛАЖИРАЊЕ: Во лимени буриња и во автоцистерни.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Температурата на складирање на анјонската битуменска емулзија ЕН-56 несмее да биде пониска од +5°C. При складирање на емулзијата над четири недели таа треба повремено на соодветен начин да се промеша. Битуменската емулзија постара од осум недели може да се употребува доколку не дошло до распаѓање во амбалажата, но претходно треба добро да се промеша. За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.